



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 14 март 1961
Скопје
Број 7 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698.

26.

На основа член 3 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија и член 81 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ

Член 1

Во Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за стоков промет („Службен весник на НРМ“ бр. 44/59), член 10 се менува и гласи:

„Основни организациони единици на Државниот секретаријат се

1. Одделение за трговија
2. Група за надворешна трговија
3. Група за угостителство
4. Група за туризам
5. Реферат за правни работи и
6. Општи отсек“.

Член 2

Членот 13 се менува и гласи:

„Во делокруг на Групата за угостителство спаѓаат сите работи од надлежноста на Државниот секретаријат кој се однесуваат на организацијата и развојот на мрежата, движењето на прометот и цените на услугите, кадрите, користењето на кредити и распределба на вкупниот приход во областа на угостителството“.

Член 3

По член 13 се додава нов член кој гласи:

„Член 13а

Во делокругот на Групата за туризам спаѓаат сите работи од надлежноста на Државниот секретаријат кој се однесуваат на организацијата и развојот на мрежата, движењето на прометот и цените на услугите, кадрите, користењето на кредити и распределбата на вкупниот приход во областа на туризмот“.

Член 4

Став 1 од член 34 се менува и гласи:

„Стручната и административната служба на Туристичкиот совет ја обавува Групата за туризам на Државниот секретаријат“.

Член 5

Став 2 од член 35 се менува и гласи:

„Во колегиумот влегуваат: помошникот на државниот секретар, началникот на одделението за трговија, главниот пазаришен инспектор, раководителот на групата за угостителство, раководите-

лот на групата за туризам, раководителот на рефератот за правни работи, како и други службеници кои ќе ги одреди Државниот секретар“.

Член 6

Распоредот на работните места извршен во Прилогот кон Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за стоков промет се менува спрема прилогот кон оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-560/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

П Р И Л О Г

КОН УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ

Работните места во Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ се распределуваат на следниот начин:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Државен секретар | 1 |
| 2. Помощник на државниот секретар | 1 |

3. Одделение за трговија

Началник — Советник	1
---------------------	---

а) Отсек за снабдување и цени

Шеф на секторот и референт за снабдување, цени и организација на мрежата со селско-стпански производи — Советник

Референт за снабдување, цени и организација на мрежата со индустриски производи	1
— Виши референт I врста	1

б) Реферат за општествен план

Референт за следење и извршување на плановите на стсковиот промет, распределба на вкупниот приход како и појавите и движењето на пазарот — Виши референт I врста

ц) Реферат за инвестиции и кадри

Референт за инвестиции и кадри — Виши референт I врста	1
--	---

4. Група за надворешна трговија

Раководител на групата и референт за индустриски производи — Советник
 Референт за селско-стопански производи — Виши референт I врста

5. Група за угостителство

Раководител на групата — Советник
 Референт за угостителство — Виши референт I врста

6. Група за туризам

Раководител на групата — Советник

7. Реферат за правни работи

Раководител на рефератот за правни односи — Советник

8. Општ отсек

Шеф — Администратор
 Личен секретар на државниот секретар — Канц. референт
 Сметководител — Сметков. референт
 Архивар — Администратор
 Дактилографи — Дактилографи: Iа кл. и Iб
 Помошен службеник — Пом. службеник
 Чистачка — Чистачка

9. Пазаришен инспекторат

Главен пазаришен инспектор — Советник
 Инспектор за алкохолни и безалкохолни пичаки и тутун — Советник
 Инспектор за индустрија, рударство, градежништво, сообраќај и цени — Виши реф. I вр.
 Инспектор за стопански организации за промет со индустриски и селско-стопански производи — Виши референт I врста
 Инспектор за занаетчиство, угостителство и туризам — Виши референт I врста

27.

На основа член 110 и 111 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/56, 16/58, 6/59 и 48/59) и член 8 од Законот за општинскиот локален данок („Службен весник на НРМ“ бр. 14/59), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК КОЈ КЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 1961 ГОДИНА

1. Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделие, данокот на доход од самостојни занимања и имоти, данокот за употреба на туѓа работна снага и општинскиот локален данок од земјоделие и самостојни занимања и имоти за прво, второ, трето и четврто тримесечје данокот го плаќаат во проценти определени со оваа одлука.

2. Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделие за прво, второ, трето и четврто тримесечје на 1961 година, данокот го плаќаат во следните проценти од извршениот облог од данокот на доход за 1961 година, а додека истиот не биде извршен од извршениот облог за 1960 година и тоа на подрачјето на:

НО на околија**Тримесечја**

прво второ трето четврто

1	1. Скопска	27	23	25	25
	2. Битолска	30	22	22	26
1	3. Кумановска	26	15	32	27
	4. Охридска	20	20	30	30
1	5. Тетовска	18	22	32	28
	6. Т. Велешка	20	20	34	26
1	7. Штипска	20	20	25	35

Наредните одбори на околииите најдоцна до 25. I. 1961 година можат да пропишат поголеми односно помали проценти по кои ќе се наплатува обложениот данок на доход од земјоделие на подрачјето на одделните општини, под услов да се совака средените проценти обезбеди масата на данокот која би се наплатила со примената на процентите со оваа одлука на подрачјето на околијата.

3. Даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имоти на подрачјето на сите околии, за прво, второ, трето и четврто тримесечје на 1961 година на име данок плаќаат по 25% од годишниот паушално обложен данок на доход за 1961 година, односно од обложениот данок за 1959 и 1960 година.

4. Даночните обврзници на данокот за употреба на туѓа работна снага и на општинскиот локален данок за прво, второ, трето и четврто тримесечје на 1961 година плаќаат данок по процентите определени во точка 2 односно 3 од оваа одлука.

5. Народните одбори на општините се должни најдоцна до 31. I. 1961 година на вообичаен начин да ги објават процентите во кои даночните обврзници се должни да го плаќаат данокот на доход по тримесечја.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-331/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

28.

На основа член 24 став 5 и член 26 став 1 од Општиот закон за факултетите и универзитетите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 33/60), на предлог на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ КЕ СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. На одделни факултети на Универзитетот во Скопје, во учебната 1961/1962 година може да се запише следниот број на редовни студенти:

1. на Медицинскиот факултет:

а) Медицински оддел 140 студенти

б) Стоматолошки оддел 50 студенти

2. на Земјоделско-шумарскиот факултет:

- | | |
|----------------------|--------------|
| а) Земјоделски оддел | 180 студенти |
| б) Шумарски оддел | 80 студенти |
3. на Техничкиот факултет:
- | | |
|--------------------------|--------------|
| а) Градежен оддел | 160 студенти |
| б) Архитектонски оддел | 100 студенти |
| в) Технолошки оддел | 160 студенти |
| г) Електрсмашински оддел | 160 студенти |

II. Во учебната 1961/1962 година на одделни факултети на Универзитетот во Скопје може да се запише следниот број на вонредни студенти:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. на Медицинскиот факултет: | |
| а) Медицински оддел | 50 студенти |
| б) Стоматолошки оддел | 30 студенти |
2. на Техничкиот факултет:
- | | |
|-------------------|-------------|
| на сите оддели по | 60 студенти |
|-------------------|-------------|

III. На сите останати факултети на Универзитетот во Скопје во учебната 1961/1962 година ќе се врши упис на редовни и вонредни студенти без ограничување.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-313/2

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

29.

На основа член 240 став 2 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ХОНОРАРИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА НАСТАВА ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I

Според одредбите на оваа одлука се одредуваат хонорарите за изведувањето на настава за вонредните студенти на факултетите на Универзитетот во Скопје, како и во центрите за вонредните студенти.

II

На наставниците и соработниците кои изведуваат настава и вежби со вонредните студенти во текот на целата учебна година, а по програмата за редовните студенти, факултетската управа ќе им определи хонорар во висина до 30% според одредбите на точка XII од Одлуката за одредување на хонорари за изведување на редовната настава на Универзитетот во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 5/60).

На наставниците кои за наставата со редовните студенти веќе примаат надоместок во паушален износ, хонорарот за изведување на паралелна настава со вонредните студенти ќе им се исплатува по час, а во висина определена во точка VII колони 1 и 2 од Одлуката за одредување на хонорари за изведување на редовната настава на Универзитетот во Скопје.

III

На наставниците и соработниците кои изведуваат концентрирана настава за вонредните студенти во седиштето на Универзитетот односно факултетот им се определува хонорар според бројот на одржаните часови, а во висина предвидени во точката VII колони 1 и 2 од Одлуката за одредување на хонорари за изведување на редовната настава на Универзитетот во Скопје.

IV

На наставниците и соработниците кои изведуваат концентрирана настава за вонредните студенти во центрите за вонредно студирање вон од седиштето на Универзитетот односно факултетот им се определува хонорар според бројот на одржаните часови, а во висина предвидена во точката VII колони 1 од Одлуката за одредување на хонорари за изведување на редовната настава на Универзитетот во Скопје.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1. X. 1960 година.

Бр. 09-314/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

30.

На основа член 274 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАМКИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

I. Положајните плати на службениците во научните установи се одредуваат во рамките на точка 2 од оваа одлука.

II. Положајните плати на службениците во научните установи се утврдуваат според звањето во месечен износ во следните рамки:

Звање

Положајна плата Динари

- | | |
|---|--------------|
| 1. Пом. лаборант: | |
| а) без положен стручен испит | 1.000 |
| б) со положен стручен испит | 2.000— 3.000 |
| 2. Лаборант, препаратор, технички соработник: | |
| а) без положен стручен испит | 2.500 |
| б) со положен стручен испит | 3.500— 5.000 |
| 3. Стручен соработник: | |
| а) без положен стручен испит | 4.500 |
| б) со положен стручен испит | 5.000— 7.000 |
| 4. Виши стручен соработник | 7.000—10.000 |
| 5. Асистент: | |
| а) во XII и XI платни разред | 5.000 |
| б) од X до IV платен разред | 7.000—10.000 |

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 6. Научен соработник | 8.000—10.000 |
| 7. Виши научен соработник | 10.000—14.000 |
| 8. Научен советник | 14.000—17.000 |

III. На службениците од точка II на оваа одлука, кои се наоѓаат на положај, им се зголемува положајната плата која им припаѓа според звањето, и тоа месечно за:

Положај Динари

- | | |
|---|--------------|
| а) Директор на научна установа која не е во состав на универзитетот и факултетите | 3.000— 5.000 |
| б) Раководител на самостојна организациона единица | 2.000— 3.000 |

Висината на положајната плата по оваа точка се одредува според големината и задачите на установата, односно организационата единица. Положајната плата на раководители на самостојни организациони единици се одредува само ако се такви предвидени со правилата на установата и решението за систематизација на работните места.

IV. Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да се грижи за спроведувањето на оваа одлука и да издава потребни упатства за нејзината примена во согласност со Советот за научна работа.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1. VII. 1960 година.

Бр. 09-561/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

31.

На основа член 61 став 2 од Законот за службата за запослување на работниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/60), по предлог на Советот на Заводот за запослување на работниците на НРМ, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ НА ПОЛОЖАЈОТ ДИРЕКТОР НА ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОПШТИНА И ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

I. Положајот директор на заводот за запослување на работниците на општина се распоредуваат од XII до V платен разред, зависно од бројот на населението од подрачјето на Заводот за запослување на работниците во општините за кои што е основан и тоа:

1. со помалку од 30.000 жители во XII до X платни разред
2. со преку 30.000 до 50.000 жители во IX до VIII платни разред
3. со преку 50.000 до 80.000 жители во VII и VI платни разред
4. со преку 80.000 жители во V платни разред.

II. Положајот директор на Републичкиот завод за запослување на работниците се распоредува во IV и III платен разред.

III. При одредување на платниот разред во рамките од точка I покрај бројот на населението се зема во предвид обемот на работите, стопанската развиеност, големината на подрачјето односно сообраќајните, демографските и други услови на подрачјето за кое е основан заводот.

Ако за директорот на заводот е поповолно, ќе му се одреди платен разред според звањето и годините на служба во согласност на член 67 став 2 од Законот за јавните службеници.

IV. Платниот разред во кој се распоредува положајот директор на завод за запослување на работниците го одредува советот на заводот на основа просечниот број на населението од подрачјето на заводот во текот на претходната година и други услови.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

Бр. 09-351/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

32.

На основа член 238 став 2 од Законот за јавните службеници и точка I од Одлуката за установување посебен додаток на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите установи за воспитување и образование („Службен весник на НРМ“ бр. 3/60), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА НАСТАВНИОТ И ВОСПИТНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ РАБОТАТ НА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

I. За наставниот и воспитниот персонал запослен во заводите за запослување на работниците, кои работат на стручното оспособување, професионалната ориентација и преквалификација на школата и работничка младина, како и на безработните се установува посебен додаток во месечен износ и тоа:

Динари

1. За службениците со факултетска спрема од просветна струка 3.000 до 6.000
2. за службениците во виша стручна спрема од просв. струка 2.000 до 5.000
3. за службениците со средна стручна спрема од просв. струка 1.000 до 4.000

II. Решението за доделување на посебен додаток го донесува органот надлежен за назначување.

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

Бр. 09-350/1

25 февруари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

33.

На основа член 35 став 1 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 21/58), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Одлуката за именување претседатели и членови на одборите и постојаните комисии на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 38/60) се изменува во следното:

— Се разрешува од должноста член на Одборот за стопанство на Извршниот совет ВАСИЛ ДИМОВСКИ, член на Главниот одбор на ССМ,

— За член на Одборот за стопанство на Извршниот совет се именува ВАНЧО НИКОЛОВСКИ.

II. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-543/1

25 февруари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

34.

На основа член 48 од Законот за гробиштата (Службен весник на НРМ“ бр. 34/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСТА КОИ СЕ СМЕААТ ЗА ГРАДОВИ

I

Градови, во смисла на Законот за гробиштата се сметаат населените места: Битола, Куманово, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица, Титов Велес, Тетово и Штип.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-319/1

25 февруари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

35.

На основа точка 4 став 1 од Упатството за спроведување на избори за задружни совети и управни одбори на земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 23/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЗАДРУЖНИ СОВЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

1. Изборите за задружни совети на земјоделските задруги да се одржат во времето од 1 март до 30 април 1961 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-558/1

25 февруари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

36.

На основа член 22 од Законот за Републичкиот фонд за научна работа („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60 год.), на предлог на Советот за научна работа на НРМ, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА

1. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научна работа се именуваат:

- ДУШКО АНАКИЕВСКИ, пом. директор на Заводот за стопанско планирање на НРМ;
- ПАНЧЕ КИРОВСКИ, професор на Економскиот факултет;
- БОЖИДАР НИЧОТА, научен соработник на Шумарскиот институт;
- Д-р КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ, професор на Филозофскиот факултет;
- Д-р ВУКАШИН ПОПАДИК, директор на Централниот хигиенски завод на НРМ;
- ВЛАДО СТАМЕНКОВ, народен пратеник;
- Д-р ЈОВАН СТОЈАНОВСКИ, доцент на Економскиот факултет;
- ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, началник на Одделението за индустрија во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
- ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ, потпретседател на Земјоделско-шумарската комора на НРМ; и
- КРУМ ХОЛОЛЧЕВ, професор на Техничкиот факултет.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-508/1

25 февруари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

37.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1) Се разрешува од должноста заменик членот на Вишиот дисциплински суд на Извршниот совет БЛАГОЈА ВИТАНОВСКИ, делегиран од Републичкиот одбор на Синдикатите на здравствените работници.

2) За заменик член на Вишиот дисциплински суд на Извршниот совет, делегиран од Републичкиот совет на ССЈ за НРМ, се именува СЛАВКО ТРАЈАНОВСКИ.

3) Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-559/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

38.

На основа член 35 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. За директор на Заводот за водостопанство се назначува инж. ДУШАН БАБИК.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09-42/1

25 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за музејските установи („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60), се поткрале грешки поради кое се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКИТЕ УСТАНОВИ

1. Во член 35 став 1, ред 3 по зборот „собран“ треба да стојат зборовите „а сè уште не инвентарисан“; а во ред 4 се бришат запирката и зборовите „а се уште не“;

2. Во член 40, ред 3 место „општетувања“ треба да стои „оштетувања“;

3. Во член 47, став 2, ред 3 место „а“ треба да стои „е“.

Од Народното собрание на НРМ, Скопје, 17 февруари 1961 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за библиотеки („Сл. весник на НРМ“ бр. 42/60), се поткрале грешки поради кое се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

1. Во член 35 став 2 ред 3 место „паричната“ треба да стои „парничната“;

2. Во член 55 став 1 ред 2 место „смета“ треба да стои „сметаат“; а во ред 5 место „точка и запирка“ треба да стои „запирка“.

Од Народното собрание на НРМ, Скопје, 17 февруари 1961 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60), се поткрале грешки поради кое се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

1. Во член 14, ред 8 не треба да стои „и“ пред „за чувањето“;

2. Во член 18, став 2, под б) место „усмерување“ треба да стои „усмерувани“;

3. Во член 19, ред 4 место „оволуцијата“ треба да стои „еволуцијата“;

4. Во член 25, став 2, алинеја 1, ред 4 место „минерални и кристални“ треба да стои „минерали и кристали“;

5. Во член 30, ред 2 место „во“ треба да стои „по“;

6. Во член 44, став 3 ред 4 по зборот „мислење“ треба да стои „и“;

7. Во член 58 ред 3, место „неговите“ треба да стои „нивните“;

8. Во член 80, став 1, ред 5 по зборот „работи“ треба да стои „па“.

Од Народното собрание на НРМ, Скопје, 11 февруари 1961 година.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2201/1 од 15 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Мукаетов Јован, роден на 5 април 1955 година во гр. Скопје, од мајка Лазова Лилјана, а усвоено од Мукаетов Иљчо и Мукаетова Веса, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трајче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (51)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1026/1 од 1 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ангелкоски Саво, роден на 27 јануари 1936 година во село Маројшта, Охридска околија, од

татко Ангелкоски Димитри и мајка Митра, род. Мацароска, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ефтим**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (52)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-14486/1 од 12 септември 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Костовски Кирил, роден на 19 мај 1936 година во гр. Скопје, од татко Костовски Владо и мајка Санда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Милаовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (53)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-426/1 од 2 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Хашими Абдурахим, роден на 12 април 1931 година во с. Урвич, Тетовска околија, од татко Хашими Насуф и мајка Махмудије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Раиф**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (54)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2200/1 од 15 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ѓорѓевиќ Мика, роден на 17 јули 1927 година во гр. Скопје, од татко Ѓорѓевиќ Војо и мајка Ѓорѓевиќ, род. Живковиќ Живка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Михаило**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (56)

КОНКУРСИ

ДРЖАВНАТА АРХИВА на Народна Република Македонија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1) Научен соработник во Отсекот за истражување и заштита на архивските материјали.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за организацијата на научната работа. (338)

НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ПЕТРОВЕЦ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнетото работно место: **НАЧАЛНИК** на Одделението за стопанство и финансии

УСЛОВИ: Службеник со висока, виша или средна стручна спрема, со над 5 години практика и положен стручен испит.

Конкурсот важи од 18-II-1961 година и се до пополнување на работното место. (330)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување следните работни места:

1. Референт за цивилна и против-пожарна заштита при рефератот за внатрешни работи;
2. Референт за продуктивност на трудот, личен доход и кадрови, при рефератот за труд и работни односи;
3. Референт во Отсекот на народна одбрана; и
4. Референт за евиденција на општо-народен имот, при рефератот за општо-народен имот.

УСЛОВИ: Под точка 1, да има више образование и положен стручен испит, или средно образование и положен стручен испит;

Под точка 2, да има завршено виша школа и положен стручен испит;

Под точка 3 и 4, да има завршено средно образование и положен стручен испит.

Молбите со потребните документи од чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров, во рок од 15 дена по објавување на конкурсот.

Во колку работните места не се пополнат во одредениот рок, конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (350)

На основа член 178 од Општиот закон за школство, Советот за просвета на Народниот одбор на Кумановска околија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места во Заводот за школство на Народниот одбор на Кумановска околија и тоа:

1. Просветни советници за одделенска настава 2
2. Просветен советник за предметна настава 1

Услови: За работните места под точка 1) потребно е да има завршено филозовски факултет, ВПШ или учителска школа, над пет години служба во просветна струка и положен стручен испит, а за работното место под точка 2) да има завршено филозофски факултет или ВПШ, над пет години служба во просветна струка и положен стручен испит.

Пријавите таксирани со 50 динари државна такса ќе се поднесуваат до Советот за просвета на НО на Кумановска околија.

Конкурсот трае 30 дена од објавувањето. (349)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Три помошника не сектори:
 - а) за стопански прашања,
 - б) за индустрија,

СОДРЖИНА

Страна

в) за општи работи и организации.	
2. Четири секретари на стручните секции:	
а) за рударство и неметали,	
б) за метали и електроиндустрија,	
в) за хемиска и индустрија,	
г) за дрвна индустрија.	
3. Четири службеника одговорни по службите	
а) за стопански прашања — советник,	
б) за кадровски прашања — советник,	
в) за организација и унапредување на производството — советник,	
г) за правна служба.	
4. Два референта по службите:	
а) за стопански прашања — виши референт,	
б) за документација виши референт.	
5. Два сметководни службеника:	
а) сметководител — сметководен референт III вр.	
б) благајник.	
6. Шест административни службеници:	
а) еден архивар,	
б) еден технички секретар,	
в) два стенодактилографа,	
г) два дактилографа Ia класа.	
Услови за прием: под 1) а, б и в: соодветен факултет, стручен испит и 10 години практика или соодветно више училиште со положен испит и 15 години практика во стопанска организација;	
под 2) а, б, в и г: соодветен факултет со положен стручен испит и 10 год. практика или више училиште, положен испит и 15 години практика во стопанските организации;	
под 3) а, б, и в: соодветна виша стручна спрема, положен стручен испит и 8 години практика, или средна спрема, положен стручен испит и 10 години практика;	
под 3) г: правен факултет со положен испит и 5 години практика во стопанството;	
под 4) а и б: средно економско образование, положен стручен испит и 10 години практика во стопанството;	
под 5) а: средно економско образование, положен стручен испит и 10 години практика;	
под 6) а, б, в и г: средно или неполно образование, положен стручен испит и 2 години практика.	
Основна и полагајна плата по правилникот на Комората.	
Молби со податоци за досегашното работење и биографија да се доставуваат на адреса: Републичка индустриска комора — Скопје, пошта број 7 — зграда на Државниот секретаријат за работи на финансите.	
Рок за поднесување на молбите 31 март 1961 година, а конкурсот трае до пополнување на работните места.	(339)
26. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за стоков промет	105
27. Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход и општинскиот локален данок кој ќе се наплатува во прво, второ, трето и четврто тримесечје 1961 година — — — — —	106
28. Одлука за одредување бројот на студентите кои ќе се запишат на одделни факултети на Универзитетот во Скопје — —	106
29. Одлука за одредување хонорарите за изведувањето на настава за вонредни студенти на Универзитетот во Скопје — —	107
30. Одлука за рамките за одредување полагајните плати на службениците во научните установи — — — — —	107
31. Одлука за распоредување во платни разреди на полагајот директор на Завод за запослување на работниците на општина и директор на Републичкиот завод за запослување на работниците — — — — —	108
32. Одлука за установување посебен додаток за наставниот и воспитниот персонал во заводите за запослување на работниците кои работат на стручното оспособување, професионалната ориентација и преквалификација — — — — —	108
33. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседатели и членови на одборите и постојаните комисии на Извршниот совет — — — — —	109
34. Одлука за определување места кои се сметаат за градови — — — — —	109
35. Решение за спроведување на избори за задружни совети на земјоделските задруги	109
36. Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научна работа — — — — —	109
37. Решение за разрешување и именување заменик член на Вишиот дисциплински суд на Извршниот совет — — — — —	110
38. Решение за назначување директор на Заводот за водостопанство — — — — —	110
Исправка на Законот за музејските установи — — — — —	110
Исправка на Законот за библиотеките —	110
Исправка на Законот за заштита на природните реткости — — — — —	110